



# СЛУЖБИ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно на хрватскохрватски, словенечки и македонски јазик — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Народната банка за претплата и посебни изданија 101-13-602-32 за огласи 101-13-602-31.

Четврток, 29 април 1965

БЕЛГРАД

БРОЈ 20

ГОД. XXI

Цена на овој број е 75.— дин. — Преплата за 1965 година изнесува 2.500.— дин. а за странство 3.500.— динари — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах 226 — Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 51-661 Служба за претплата 51-732 и Провазна служба 51-671

390.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

## У К А З

### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТОПАНСКО-ПЛАНСКИТЕ МЕРКИ ВО 1965 ГОДИНА

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за стопанско-планските мерки во 1965 година, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 23 април 1965 година и на седницата на Стопанскиот собор од 23 април 1965 година.

П. Р. бр. 310

24 април 1965 година

Белград

Го заменува

Претседателот на Републиката,

Потпретседател,

Александар Ранковиќ, с. р.

Претседател

на Сојузната скупштина,

Едвард Каредљ, с. р.

## ЗАКОН

### ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТОПАНСКО-ПЛАНСКИТЕ МЕРКИ ВО 1965 ГОДИНА

#### Член 1

Во Законот за стопанско-планските мерки во 1965 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/65 и 15/65) по членот 23 се додава нов член 23а, кој гласи:

#### „Член 23а

Деловната банка во чиј кредитен фонд се пренесени средствата на општествениот инвестиционен фонд на општествено-политичката заедница врз основа на членот 176 од Законот за банките и кредитните работи, ќе одобрува од средствата што може да ги употреби за кредитирање инвестиции, за обврски по дадените гаранции на општествено-политичката заедница, кредити за покривање на пречекорувањата во трошоците на инвестиционата изградба а за објектите за кои таа општествено-политичка заедница дала гаранција, но најмногу до износот на пренесените средства.“

#### Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1965 година.

391.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

## У К А З

### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НОРМИТЕ НА АМОРТИЗАЦИЈАТА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за нормите на амортизацијата на основните средства на стопанските организации, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 23 април 1965 година и на седницата на Стопанскиот собор од 23 април 1965 година.

П. Р. бр. 309

24 април 1965 година

Белград

Го заменува

Претседателот на Републиката,

Потпретседател,

Александар Ранковиќ, с. р.

Претседател

на Сојузната скупштина,

Едвард Каредљ, с. р.

## ЗАКОН

### ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НОРМИТЕ НА АМОРТИЗАЦИЈАТА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

#### Член 1

Во Законот за нормите на амортизацијата на основните средства на стопанските организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/63, 22/64 и 52/64) по членот 22 се додава нов член 22а, кој гласи:

„Претпријатијата за патишта, лука-претпријатијата, претпријатијата пристаништа и претпријатијата за аеродромски услуги во 1965 година нема да пресметуваат ниту да уплатуваат амортизација за основните средства што ги попишале и ги процениле според одредбите од Одлуката за попис и проценка на определени основни средства на стопанските организации во сообраќајот што не се проценети („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/64) и пропишите донесени врз основа на таа одлука, ниту ќе вршат отпишување (исправка) на вредноста на тие средства на крајот на 1965 година во смисла на членот 18 од овој закон.“

#### Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

392.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

**У К А З****ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ДЕВЕТТИ МАЈ — ДЕНОТ НА ПОБЕДАТА ЗА ДРЖАВЕН ПРАЗНИК**

Се прогласува Законот за прогласување на деветти мај — Денот на победата за државен празник, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 23 април 1965 година.

П. Р. бр. 306  
24 април 1965 година  
Белград

Го заменува  
Претседателот на Републиката  
Потпретседател,  
**Александар Ранковиќ, с. р.**

Претседател  
на Сојузната скупштина,  
**Едвард Кардељ, с. р.**

**ЗАКОН****ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ДЕВЕТТИ МАЈ — ДЕНОТ НА ПОБЕДАТА ЗА ДРЖАВЕН ПРАЗНИК****Член 1**

Деветти мај — Денот на победата, како ден на победата на сојузничките сили над фашизмот во Втората светска војна и ден на победоносното завршување на херојската борба на нашите народи над фашизмот, се прогласува за празник на победата и се прославува секоја година во целата земја.

**Член 2**

Денот на победата е државен празник во смисла на Законот за државните празници.

**Член 3**

Со одредбите на овој закон не се засега во правата што поединци, како учесници во Втората светска војна или нивни правни следници ги оствариле или ги остваруваат според важечките прописи, а се врзани за петнаесетти мај 1945 година како ден на окончувањето на воените операции во Југославија.

**Член 4**

Со влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за прогласување Петнаесетти мај за народен празник („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/52).

**Член 5**

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

393.

Врз основа на членот 178 алинеја 3 и членот 236 став 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, по предлог од Сојузниот извршен совет, Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 23 април 1965 година, донесе

**ОДЛУКА****ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ СОЈУЗНИ ФУНКЦИОНЕРИ**

1. Се разрешува од должноста на државен секретар за надворешни работи Коча Поповиќ.

2. Се именува за државен секретар за надворешни работи Марко Никезиќ, до сега заменик државен секретар за надворешни работи.

3. Се именува за заменик државен секретар за надворешни работи Мишо Павиќевиќ, до сега помошник државен секретар во Државниот секретаријат за надворешни работи.

АС бр. 408/1  
24 април 1965 година  
Белград

**Сојузна скупштина**

Претседател  
на Сојузната скупштина,  
**Едвард Кардељ, с. р.**

Претседател  
на Сојузниот собор,  
**Мијалко Тодоровиќ, с. р.**

394.

Врз основа на членот 178 алинеја 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во врска со членот 5 став 2 од Законот за Сојузниот совет за координација на научните дејности и за Сојузниот фонд за финансирање на научните дејности, на предлог од Сојузниот извршен совет, Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 23 април 1965 година, донесе

**ОДЛУКА****ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ СОВЕТ ЗА КООРДИНАЦИЈА НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ**

Се именува за заменик претседател на Сојузниот совет за координација на научните дејности Милош Пољаншек, до сега републички секретар за култура и просвета на СР Словенија.

АС бр. 408/2  
24 април 1965 година  
Белград

**Сојузна скупштина**

Претседател  
на Сојузната скупштина,  
**Едвард Кардељ, с. р.**

Претседател  
на Сојузниот собор,  
**Мијалко Тодоровиќ, с. р.**

395.

Врз основа на членот 178 алинеја 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со членот 46 точка 2 од Основниот закон за судовите од општа надлежност, Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 23 април 1965 година, донесе

**ОДЛУКА****ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СУДИЈА НА ВРХОВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА**

Се разрешува од должноста на судија на Врховниот суд на Југославија др Дражен Сесардиќ, поради одење на друга должност.

АС бр. 409  
24 април 1965 година  
Белград

**Сојузна скупштина**

Претседател  
на Сојузната скупштина,  
**Едвард Кардељ, с. р.**

Претседател  
на Сојузниот собор,  
**Мијалко Тодоровиќ, с. р.**

396.

Врз основа на членот 193 став 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 23 април 1965 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА

1. Се разрешува од должноста на секретар на Сојузната скупштина Миленко Кангрга, поради одење на друга должност.

2. Се именува за секретар на Сојузната скупштина др Дражен Сесардиќ, до сега судија на Врховниот суд на Југославија.

АС бр. 410

24 април 1965 година

Белград

Сојузна скупштина

Претседател  
на Сојузната скупштина,  
Едвард Кардељ, с. р.

Претседател  
на Сојузниот собор,  
Мијалко Тодоровиќ, с. р.

397.

Врз основа на членот 25 став 3 од Законот за Југословенската лотарија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/62 и 53/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/65), Сојузниот извршен совет донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОЦЕНТИТЕ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ПРИХОДОТ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ЛОТАРИЈА

1. Приходот што ќе го оствари Југословенската лотарија во 1965 година од сите игри на среќа, а кој е предвиден со нејзиниот финансиски план за 1965 година во износ од 13.640 милиони динари, се распределува, по одбивање на износот за исплатување на добивките, и тоа:

- 1) на Југословенската лотарија — — 37,15%
- 2) на општествените организации од членот 26 на Законот за Југословенската лотарија — — — — 62,85%

2. Приходот што ќе го оствари Југословенската лотарија во 1965 година од уплатите за спортска прогноза за 9 натпреварски двојки, а што не е предвиден со нејзиниот финансиски план за 1965 година, ќе се распредели по донесувањето на завршната сметка на Југословенската лотарија за 1965 година, а според процентите што ќе ги утврди Сојузниот извршен совет.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 58

21 април 1965 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Петар Стамболиќ, с. р.

398.

Врз основа на членот 108 од Основниот закон за службата на внатрешните работи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/64), сојузниот секретар за внатрешни работи пропишува

### П Р А В И Л Н И К

#### ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ТРИНАЕСЕТТОМАЈСКИ НАГРАДИ

##### I. Основни одредби

###### Член 1

Тринаесеттомајски награди им се доделуваат на авторите на најдобри творби што обработуваат теми врзани за службата на внатрешната безбедност — во областа на научноистражувачките, книжевните, драмските и филмските остварувања.

Во областа на филмските остварувања Тринаесеттомајски награди се доделуваат за сценарио и за режија на најдобар игран филм и најдобар документарен филм.

###### Член 2

Тринаесеттомајски награди се доделуваат секоја година на денот на празникот на службата на внатрешната безбедност — Тринаесетти мај.

###### Член 3

Тринаесеттомајски награди можат да им бидат доделени на поединци или на група автори за творби што се објавени или на друг начин ѝ станале достапни на јавноста.

###### Член 4

Тринаесеттомајски награди се парични награди и се исплатуваат во нето-износи.

Бројот и височината на Тринаесеттомајските награди ги утврдува секоја година со свое решение сојузниот секретар за внатрешни работи.

###### Член 5

На добитникот на Тринаесеттомајска награда му се врачува и повелба за доделувањето на таа награда. Повелбата ја потпишува претседателот на жирито за доделување на наградите.

Образецот на повелбата го утврдува сојузниот секретар за внатрешни работи.

##### II. Предлагање на творби за тринаесеттомајски награди

###### Член 6

Право да предлагаат творби за доделување Тринаесеттомајска награда имаат органите на внатрешните работи и други државни органи, научни, културни и други слични установи, општествено-политички организации и стручни здруженија, како и групи граѓани и поединци.

###### Член 7

За доделување на тринаесеттомајски награди можат да се предлагаат само творби што се објавени или на друг начин ѝ станале достапни на јавноста по 15 март на годината во која се доделени претходните награди до 15 март на годината во која се доделуваат наградите.

По исклучок, за доделување Тринаесеттомајски награди може да биде предложена и творба што ѝ станала достапна на јавноста и пред 15 март на годината во која се доделени претходните награди, ако од објективни причини не можела да биде разгледана во таа година.

#### Член 8

Предлозите од членот 7 на овој правилник се доставуваат писмено и мораат да бидат образложени, а по потреба и документирани на начин кој на жирито му дава доволно елементи за оценка на вредноста на предложените творби.

Предлозите му се доставуваат на Сојузниот секретаријат за внатрешни работи во текот на целата година а најдоцна до 15 март на годината во која се доделува наградата.

### III. Доделување на тринаесеттомајските награди

#### Член 9

Тринаесеттомајските награди ги доделува жири кое се формира за секоја област за која, во смисла на членот 1 од овој правилник, се доделуваат награди.

Жирито се состои од 3 до 7 членови.

Претседателот и членовите на жирито ги именува и ги разрешува од должност сојузниот секретар за внатрешни работи.

#### Член 10

Членот на жирито чија творба е предложена за наградување престанува да учествува во работата на жирито за годината во која неговата творба е предложена за доделување награда.

#### Член 11

Претседателот и членовите на жирито за својата работа примат награда чија што височина ја определува сојузниот секретар за внатрешни работи.

#### Член 12

За една творба може да се додели само една Тринаесеттомајска награда. Ако жирито смета дека предложените творби не ги исполнуваат условите за доделување награда, наградата нема да се додели.

#### Член 13

Одлуката за доделување Тринаесеттомајски награди жирито ја донесува самостојно.

Одлуката е полноважна ако за неа гласало мнозинството на членовите на жирито.

Одлуката мора да биде образложена.

#### Член 14

Одлуката и образложението за доделување Тринаесеттомајски награди претседателот на секој жири ги соопштува на состанокот на претседателите на сите жирија, на кој му претседава сојузниот секретар за внатрешни работи.

Состанокот на претседателите на сите жирија мора да биде одржан најдоцна до 5 мај.

#### Член 15

Одлуките за доделување Тринаесеттомајски награди се објавуваат во дневниот печат.

### IV. Преодни и завршни одредби

#### Член 16

Тринаесеттомајските награди и повелбите за доделување на тие награди им се врачуваат на добитниците на денот на празникот Тринаесетти мај.

#### Член 17

За доделување Тринаесеттомајски награди во 1966 година, како година во која тие награди првпат се доделуваат, можат да бидат предложени сите творби што се објавени или на друг начин ѝ станале достапни на јавноста до 15 март 1966 година.

#### Член 18

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2202/1  
15 април 1965 година  
Белград

Сојузен секретар  
за внатрешни работи,  
Милан Мишковиќ, с. р.

### 399.

Врз основа на ченот 44 став 2 од Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/64), сојузниот секретар за финансии издава

### НАРЕДБА

**ЗА ИЗМЕНИ НА НАРЕДБАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА ИЗНОСОТ НА СТРАНСКА ВАЛУТА ОД КОЈ НЕ СЕ ПЛАЌА ПРИДОНЕС ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС**

1. Во Наредбата за височината на износот на странска валута од кој не се плаќа придонес од личниот доход од работен однос („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/65) во точката 2 под 1 под б) зборовите: „до 900 динари“ се заменуваат со зборовите: „до 1.125 динари“.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1-3-5109/1  
9 април 1965 година  
Белград

Сојузен секретар  
за финансии,  
Киро Глигоров, с. р.

### 400.

Врз основа на членот 17 став 2 од Законот за сојузниот буџет за 1965 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/65), во согласност со сојузниот секретар за финансии, директорот на Сојузниот геолошки завод пропишува

### УПАТСТВО

**ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1965 ГОДИНА ЗА ГЕОЛОШКО-РУДАРСКИ ИСТРАЖНИ РАБОТИ**

1. Средствата за геолошко-рударски истражни работи предвидени во сојузниот буџет за 1965 го-

дина (во понатамошниот текст: средствата), чиј носител е Сојузниот геолошки завод (во понатамошниот текст: носителот на средствата), можат да се користат за намените предвидени со Програмата за употреба на средствата предвидени во Сојузниот буџет за 1965 година за геолошко-рударски истражни работи (во понатамошниот текст: Програмата).

2. Средствата можат да им се даваат на установите и стопанските организации од членот 20 на Основниот закон за рударството (во понатамошниот текст: корисникот) само за геолошко-рударските истражни работи што се опфатени со Програмата.

3. Со средствата можат да се финансираат геолошко-рударските истражни работи надвор од експлоатационото поле на стопанските организации, и тоа до степенот на истраженост кој обезбедува неопходни елементи за утврдување на оптималните експлоатациони капацитети.

Под неопходни елементи за утврдување на оптималните експлоатациони капацитети се подразбира утврдувањето на оние количини минерални сировини и во оној квалитет кои обезбедуваат најповолен степен на рентабилна експлоатација.

4. Заводот како носител на средствата ги врши особено следните работи:

1) ја утврдува височината на средствата за одделни видови работи, подрачја и објекти во рамките на средствата одобрени со Програмата;

2) ги распоредува во текот на буџетската година средствата од резервата за покривање на трошоците на непредвидени или недоволно предвидени геолошко-рударски истражни работи.

5. Заради остварување на рационална употреба на средствата Заводот ќе му го отстапи:

1) изведувањето на геолошко-рударските истражни работи на објектите и сировините на кои истражувањата почнуваат во 1965 година — на најповолниот понудувач на конкурсот;

2) изведувањето на геолошко-рударските истражни работи на објектите на кои истражувањата продолжуваат во 1965 година — на изведувачите на работите на кои изведувањето на работите им било доверено по пат на конкурс во поранешните години.

При изборот на најповолен понудувач за нови работи и при склучувањето на договор за работите што продолжуваат, Заводот ќе води сметка за начинот на формирање на цените, заради спречување неоправдано зголемување на постојното ниво на цените за геолошко-рударски истражни работи.

6. Средствата му се даваат на корисникот врз основа на јавен конкурс и договорот кој за непосредно изведување на работите од Програмата се склучува помеѓу носителот на средствата, од една страна и корисникот и давателот на средствата за учество, од друга страна.

7. Средствата му се одобруваат на корисникот врз основа на проектот на работите и претсметката на корисникот што ја прифатил носителот на средствата а можат да се користат само за оние истражни работи за кои е обезбедено учество од страна на заинтересираните органи, установи и организации, во височина што им одговара на односите утврдени во Програмата.

8. Пред склучувањето на договорот за изведување на геолошко-рударските истражни работи од Програмата, Заводот ќе прибави од корисникот:

1) проект и пресметка на геолошко-рударските истражувања за секое подрачје или објект, кој ги опфаќа вкупните средства потребни за извршување на определени работи;

2) изјава од давателот на средствата за учество дека ќе учествува во трошоците на работите, без оглед на кој учесник на конкурсот ќе му се довери изведувањето на работите.

9. Договорот склучен помеѓу носителот на средствата и корисникот треба да содржи, покрај општите податоци, и:

1) износ на вкупно потребните средства за извршување на работите со назначување на средствата предвидени со сојузниот буџет и на средствата за учество;

2) спецификација на работите;

3) рок во кој ќе се извршат работите;

4) обврски на корисникот во поглед на поднесувањето на извештаите и елаборатите, како и во поглед на изведувањето на работите и начинот на потрошокот на средствата;

5) обврски во поглед на обезбедувањето на средствата за учество.

Со договорот може да се предвиди давање аванс на корисникот.

Заводот може со корисникот да договара и други услови.

10. Надзор над извршувањето на обврските предвидени со договорот врши Заводот.

Надзорот над извршувањето на обврските предвидени со договорот се врши со преглед на извештаите и паричната документација што врз основа на договорот ги доставуваат корисниците, со непосреден увид во извршувањето на работите, како и со непосреден увид во евиденцијата за извршените работи и во книговодството на корисникот.

11. Заводот по извршувањето на обврските предвидени со договорот ќе изврши стручен прием на работите и односите се корисникот ќе ги регулира во рамките на договорените обврски.

12. Ако е договорено давање аванси, носителот на средствата може да донесе решение за исплата на аванс и без поднесување документација.

13. Кон налогот за исплата Заводот ѝ ја поднесува на надлежната Служба на општественото книговодство на увид паричната документација заради утврдување дали средствата се користени за намените предвидени со Програмата.

14. Корисникот врши наплата на извршените работи со испоставање привремена и конечна ситуација, кои мораат да содржат вредност и спецификација на извршените работи со назначување на делот кој ги товари средствата на сојузниот буџет и на делот кој ги товари средствата од други извори предвидени со договорот.

Привремените ситуации се поднесуваат тримесечно.

15. Носителот на средствата е должен кон завршната сметка за 1965 година да поднесе преглед на извршувањето на Програмата, со нарочен осврт на постигнатите резултати

16. При извршувањето на претсметката на употребата на средствата според Програмата во сè ќе се применуваат важечките прописи.

17. Средствата предвидени во сојузниот буџет за 1965 година за геолошко-рударски истражни работи се држат на акредитив кај надлежната Служба на општественото книговодство.

18. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 10-778/1

9 април 1965 година

Белград

Директор  
на Сојузниот геолошки завод,  
Владимир Вујовиќ, с. р.

401.

Врз основа на членот 143 од Царинскиот закон („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/59 и 13/63 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65), во согласност со сојузниот секретар за финансии, директорот на Управата за царини на СФРЈ пропишува

## У П А Т С Т В О

### ЗА ЦАРИНСКИОТ НАДЗОР НАД СТОКИТЕ ВО КОНСИГНАЦИОНЕН ЛАГЕР И ЗА ЦАРИНЕЊЕТО НА ТАКВИТЕ СТОКИ

1. За стоките сместени во консигнационен лагер царински обврзник е стопанската организација регистрирана за работите за застапување странски фирми, во чиј консигнационен лагер се сместени стоките (во понатамошниот текст: држателот на консигнационен лагер).

2. Држателот на консигнационен лагер може во иста зграда односно просторија да држи стоки од две или повеќе странски фирми ако обезбеди одвоено држење на стоки од разни фирми и одвоено водење на евиденцијата за стоките на секоја од тие фирми. Во таков случај се смета дека има онолку консигнациони лагери колку што странски фирми застапува држателот на консигнационен лагер.

3. Заради сместување на стоките во консигнационен лагер држателот на консигнационен лагер ѝ поднесува на царинарницата увозна царинска декларација (во понатамошниот текст: декларацијата) во три примероци.

Држателот на консигнационен лагер е должен во заглавјето на декларацијата да стави штембил кој ги содржи зборовите: „Сместување на стоки во консигнационен лагер“.

4. Врз основа на поднесената декларација царинарницата врши преглед на стоките што ќе бидат сместени во консигнационен лагер.

Преглед на стоките може да се врши:

1) во царински магацин, царинско стовариште, царински склад, царинско сместувалиште или друго место каде се стоките под царински надзор, или

2) во консигнационен лагер, ако тоа го бара држателот на консигнационен лагер а царинарницата го одобри

5. Во случајот од точката 4 став 2 под 1 на ова упатство држателот на консигнационен лагер е должен на царинарницата кон декларацијата да ѝ ги поднесе исправите што се однесуваат на стоките (сметка, превозна исправа, спецификација, уверение за здравствената состојба и др.). По извршениот преглед држателот на консигнационен лагер ги подига врз основа на вториот примерок од декларацијата стоките и ги сместува во консигнациониот лагер.

6. Во случајот од точката 4 став 2 под 2 на ова упатство држателот на консигнационен лагер ѝ поднесува на царинарницата образложено писмено барање за преглед на стоките во консигнационен лагер, заедно со декларацијата и со исправите наведени во точката 5 од ова упатство.

По примањето на барањето за преглед на стоките во консигнационен лагер, царинарницата донесува писмено решение со кое тоа барање го усвојува или го одбива. Еден примерок од тоа решение царинарницата му доставува на држателот на консигнационен лагер.

Врз основа на решението со кое се одобрува прегледот на стоките во консигнационен лагер, стоките под царинско обележје се отпрамаат во консигнационен лагер на трошок на држателот на консигнационен лагер.

По сместувањето на стоките во консигнационен лагер царинарницата врши преглед на стоките врз основа на декларацијата поднесена кон барањето

од ставот 1 на оваа точка, и тоа во рок од 5 дена од денот на подигањето на стоките.

7. Ако царинарницата при прегледот на стоките утврди кусок односно вишок, оштетување или некакво неслагање на фактичната состојба на стоките со податоците во декларацијата, таа ќе постапи според важечките прописи.

8. По извршениот преглед на стоките држателот на консигнациониот лагер врши книжење на стоките на следниот начин:

1) во збирниот картон, кој се води за секој консигнационен лагер, се внесуваат податоци за вкупната количина и вредност на стоките внесени во консигнационен лагер по секоја декларација, како и по секоја декларација за дефинитивно царинење на продадените стоки, со дневната состојба на количината и вредноста;

2) во слободниот лист на картотеката, според системот на картотека на слободни листови, се внесуваат податоци за количината и вредноста на стоките примени и издадени по односните декларации, со искажување на дневната состојба, а според одделни тарифни броеви и стопи од Привремената општа царинска тарифа и Тарифата за данокот на промет;

3) во слободниот лист на материјалната картотека, што се води според одредбите од Правилникот за единствениот контен план на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/61, 2/63 и 10/63 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/63 и 20/64), се внесуваат податоци за одделни артикли, дополнети со податоците за бројот на декларациите за сместувањето и продажбата на стоките и со податоците за тарифниот број и стопа од Привремената општа царинска тарифа и Тарифата за данокот на промет.

Образецот на листот на картотеката од одредбата под 2 на ставот 1 од оваа точка е напечатен кон ова упатство и е негов составен дел.

Книжењето на стоките низ листовите од ставот 1 под 1, 2 и 3 на оваа точка мора да се изврши во рок од 7 дена од денот на извршениот преглед на стоките.

9. Држателот на консигнациониот лагер е должен на ѝ ги поднесе на царинарницата сите неполнети листови на картотеките заради заверка. Листовите ѝ се поднесуваат на царинарницата со писмено барање за заверка.

Заверката се врши со ставање отисок на службениот печат на царинарницата во горниот десен агол на листот на картотеката.

При заверката царинарницата на секој лист од картотеката става реден број. Редните броеви на листовите не можат да се повторуваат и тие започнуваат од бројот 1 и одат редум, со тоа што секоја застапувана странска фирма да добива посебен број.

Царинарницата води посебна евиденција за бројот на заверените листови на картотеката и за редните броеви на тие листови, и тоа посебно за секој консигнационен лагер и за секоја застапувана странска фирма.

10. Оштетените листови на картотеката што царинарницата ги заверила мора држателот на консигнационен лагер да ѝ врати на царинарницата, која во замена ќе му издаде и завери нови листови под истите редни броеви, а оштетените листови ќе ги уништи.

11. Држателот на консигнационен лагер е должен при водењето на картотеката на стоките според системот на слободни листови, да се придржува кон начелата наведени во чл. 3, 11 и 12 на Правилникот за единствениот контен план на стопанските организации.

12. Царинењето на стоките пуштени во промет од консигнационен лагер се врши во рокот од членот 202 на Правилникот за спроведување на Царинскиот закон („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/60 и 46/62), врз основа на декларацијата, што се поднесува во три примероци, посебно за стоките за секоја застапувана фирма, а според состојбата на стоките утврдена со преглед заради внесување на

стоките во консигнационен лагер (член 199 од Правилникот за спроведување на Царинскиот закон).

Кон декларацијата држателот на консигнационен лагер е должен да ѝ поднесе на царинарницата пријава за увозот на стоки, сметка и други исправи што се бараат при увозот и царинењето на стоките.

Во сметката се назначува за продадените стоки бројот на картонот од точката 8 став 1 под 2 на ова упатство и податоците за количината, видот и вредноста на стоките.

Царинарницата е должна до 30-иот ден во месецот да изврши царинење на стоките што се пуштени во слободен промет во изминатиот месец, ако декларацијата е поднесена во рокот од членот 202 став 2 на Правилникот за спроведување на Царинскиот закон.

13. Ако вредноста на стоките во консигнационен лагер се менува врз основа на договор (менување на вкупната вредност на стоките во консигнационен лагер) или врз основа на налог од странска фирма (менување на вредноста на одделен вид стоки во границите на вкупниот износ на вредноста на стоките во консигнационен лагер), држателот на консигнационен лагер е должен да ѝ поднесе на царинарницата барање за одобрување на исправката на вредноста и кон барањето да ја приложи соодветната документација.

По барањето од ставот 1 на оваа точка царинарницата донесува писмено решение.

Ако вредноста на стоките во консигнационен лагер се менува врз основа на договор, решението од ставот 2 на оваа точка царинарницата го приклучува кон решението за отворање на консигнационен лагер, со тоа што држателот на консигнационен лагер е должен заверениот препис на решението да им го достави на органите наведени во членот 132 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65).

Ако вредноста на стоките во консигнационен лагер се менува врз основа на налог од странска фирма, држателот на консигнационен лагер е должен да изврши исправка на податоците за вредноста на стоките на соодветните листови на картотеките од точката 8 став 1 под 2 и 3 на ова упатство и за тоа да ѝ поднесе на царинарницата во рок од два дена од денот на примањето на решението од ставот 2 на оваа точка спецификација со:

1) бројот и датумот на декларацијата по која се сместени во консигнационен лагер стоките чија вредност е исправена;

2) броевите на листовите на кои е исправена вредноста на стоките;

3) податоците за новата вредност на стоките.

Спецификацијата од ставот 4 на оваа точка царинарницата ја приклучува кон третиот примерок на декларацијата според која стоките чија вредност е исправена се сместени во консигнационен лагер.

14. Ако стоките од консигнационен лагер се враќаат во странство, држателот на консигнационен лагер е должен да ѝ поднесе на надлежната царинарница барање за одобрување да може стоките од консигнационен лагер да ги врати во странство.

Кон барањето од ставот 1 на оваа точка држателот на консигнационен лагер прилага спецификација на стоките што сака да ги врати во странство. Спецификацијата се поднесува во два примероци и мора да ги содржи сите податоци за стоките од соодветните листови на картотеките.

По барањето од ставот 1 на оваа точка царинарницата донесува писмено решение и по извршениот преглед на стоките ја заверува поднесената спецификација.

Пакувањето и затворањето на колетите со стоки што се враќаат во странство се вршат под царински надзор, а на колетите се става царинска плomba.

Стоките што од консигнационен лагер се враќаат во странство ѝ се упатуваат на излезната царинарница со царинска пропратница.

Држателот на консигнационен лагер се раздолжува во своите картотеки за стоките што се враќаат во странство, врз основа на решението од царинарницата со кое е одобрено враќањето на стоките и врз основа на заверената спецификација.

15. Ако стоки од консигнационен лагер му се продаваат на странски брод во домашна лука или на домашен брод кој сообраќа со странство, држателот на консигнационен лагер е должен да ѝ поднесе на царинарницата во три примероци спецификација на стоките со назначување на нивната вредност во странски средства за плаќање, за секоја стока посебно, како и вкупната вредност.

По извршениот преглед на стоките царинарницата ја заверува спецификацијата односно става забелешка на сите три примероци на спецификацијата за изнесувањето на стоки од складот, и задржува еден примерок од спецификацијата, а стоките ги спроведува на бродот.

Ако стоките се упатуваат на брод што е во друга лука и на подрачје од друга царинарница, спецификацијата се составува во пет примероци, од кои упатната царинарница задржува еден примерок, а на еден примерок го потврдува приемот на стоките и ѝ го враќа на отпремната царинарница.

Држателот на консигнационен лагер е должен во рок од 15 дена од денот на заминувањето на странскиот брод од домашната лука или на домашниот брод што ги набавил стоките под услов да не може да ги употреби во домашна лука, да ѝ поднесе на царинарницата извозна царинска декларација во три примероци за вкупната количина на стоките што му се продадени на бродот, со спецификација на продадените стоки и со пријава за извозот на стоки.

Увозното царинење на стоките што се продадени од консигнационен лагер на домашен брод кој сообраќа со странство заради потрошувачка во домашна лука, треба да се изврши во рок од 15 дена од денот на заминувањето на бродот од домашната лука.

16. Упатувањето на стоките во друг консигнационен лагер на ист држател се врши под условите од точката 14 на ова упатство, со тоа што царинарницата во тој случај не мора да врши преглед на стоките.

Приемната царинарница ја известува упатната царинарница за тоа дека ги примила стоките што според царинската пропратница се испратени од еден консигнационен лагер на ист држател во друг консигнационен лагер.

Ако обата консигнациони лагери се на ист држател во исто место, упатувањето на стоките се врши врз основа на заверена спецификација на стоките и решението на царинарницата со кое се одобрува упатувањето на стоките.

17. Пренесувањето на стоките од консигнационен лагер во царински магацин или царинско стофариште се врши на начинот пропишан за враќање на стоките во странство (точка 14), со тоа што, по правило, во тој случај не се испоставува царинска пропратница. Во такви случаи спецификацијата мора да содржи, покрај податоците од точката 14 на ова упатство, и податоци за бројот и тежината на колетите и за ставеноста царинско обележје на колетите. Тие податоци ги внесува во спецификацијата царинарницата што вршила преглед на стоките.

Царинската пропратница се испоставува само кога консигнациониот лагер не е во местото во кое се наоѓа царинскиот магацин или царинското стофариште во кое се пренесуваат стоките.

Држателот на консигнационен лагер ги раздолжува своите картотеки врз основа на решение од царинарницата и заверена спецификација.

Царинарницата во чиј магацин или стовариште се пренесени стоките од консигнационен лагер по стапува со тие стоки на начинот пропишан за стоките увезени од странство.

18. Ако стоки од консигнационен лагер треба да бидат изложени на саеми, изложби и сл., држателот на консигнационен лагер е должен на надлежната царинарница да ѝ поднесе писмено барање за одобрение да може стоки од консигнационен лагер да изложи на саеми и изложби, со спецификација на стоките во два примероци. Еден примерок на спецификацијата ги придружува стоките, а другиот останува кај царинарницата.

Во овој случај царинарницата не мора да врши преглед на стоките, туку изнесувањето на стоките од консигнационен лагер се врши врз основа на писмено решение од царинарницата и заверена спецификација.

19. Редовниот преглед на консигнационен лагер надлежната царинарница го врши најмалку еднаш годишно, а вонреден — по потреба, за што составува записник. Еден примерок од записникот царинарницата му доставува на држателот на консигнационен лагер.

Ако при прегледот се утврди кусок на стоки тни в он стоки се употребени за други цели, а не за оние поради кои се увезени и сместени во консигнационен лагер, против држателот на консигнациониот лагер царинарницата ќе поведе прекршочна постапка поради прекршокот од членот 151 точка 5 на Царинскиот закон.

20. Царинарницата води:

- 1) збирен картон од точката 8 став 1 под 1 на ова упатство;
- 2) контролник на декларациите за сместување на стоките во консигнационен лагер;
- 3) контролник на декларациите за царинење на стоките продадени од консигнационен лагер;
- 4) регистар на заверените листови на картотеката од точката 8 став 1 под 2 на ова упатство.

Во регистарот на заверените листови на картотеките се заведуваат барањата за заверка на листовите на картотеките, и тој ги содржи следните рубрики: реден број, датум, фирма на подносителот на барањето, број на парчињата на заверените листови, редни броеви на заверените листови, потпис на лицето што ги заверило листовите и потпис на примателот на заверените листови.

21. Два примероци на декларацијата, два примероци на увозната царинска декларација за дефинитивно царинење и два примероци на извозната царинска декларација остануваат кај царинарницата, а по еден примерок останува кај држателот на консигнациониот лагер.

22. Состојбата на стоките во консигнациониот лагер затечена на 31 декември 1964 година, треба да се пренесе во картотеките од точката 8 став 1 под 1, 2 и 3 на ова упатство до 1 јули 1965 година.

23. Со денот на влегувањето во сила на ова упатство престанува да важи Упатството за царинскиот надзор над стоките во консигнационен лагер и за царинењето на таквите стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/63 и 7/63).

24. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 212/1  
12 април 1965 година  
Белград

Директор  
на Управата за царини на СФРЈ,  
Милован Гокановиќ, с. р.

Образец на листот на картотеката  
(формат 21 × 21 см)

Фирма \_\_\_\_\_ Застап-  
ништво на странски фирми \_\_\_\_\_

Цар. тар. бр. \_\_\_\_\_

Дан. тар. бр. \_\_\_\_\_

| Реден број | Декларација |       | Рубрика | ОТПРЕМНИЦА | Количина |           |         |          | Вредност во |         |  |  | Страна на диванкот |
|------------|-------------|-------|---------|------------|----------|-----------|---------|----------|-------------|---------|--|--|--------------------|
|            | број        | датум |         |            | при-мање | изда-вање | со-тоба | при-мање | изда-вање   | со-тоба |  |  |                    |
|            |             |       |         |            |          |           |         |          |             |         |  |  |                    |
|            |             |       |         |            |          |           |         |          |             |         |  |  |                    |
|            |             |       |         |            |          |           |         |          |             |         |  |  |                    |
|            |             |       |         |            |          |           |         |          |             |         |  |  |                    |

402.

О Б Ј А В А

НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НА ИМИЊАТА НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРАТЕНИЦИ ЗА СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА ИЗБРАНИ НА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ И ПОВТОРНИТЕ ИЗБОРИ ВО ОПШТИНСКИТЕ СОБРАНИЈА, КАКО И ИЗБОРНИТЕ ЕДИНИЦИ ВО КОИ ТИЕ КАНДИДАТИ СЕ ИЗБРАНИ

Врз основа на членот 104 став 1 во врска со членот 155 од Законот за изборот на сојузните пратеници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/63 и 46/64), Сојузната изборна комисија ги

О Б Ј А В У В А

ИМИЊАТА НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРАТЕНИЦИ ЗА СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА ИЗБРАНИ НА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ И ПОВТОРНИТЕ ИЗБОРИ ВО ОПШТИНСКИТЕ СОБРАНИЈА, КАКО И ИЗБОРНИТЕ ЕДИНИЦИ ВО КОИ ТИЕ КАНДИДАТИ СЕ ИЗБРАНИ

Општинските изборни комисији за избор на сојузни пратеници утврдија врз основа на изборните акти дека на 23 април 1965 година во општинските собранија на подрачјето на Изборната единица Сисак (дополнителни избори), а на 28 април 1965 година во општинските собранија на подрачјата на изборната единица Гњилане и Урошевац (повторни избори), се избрани следните кандидати за пратеници за Сојузниот собор на Сојузната скупштина, и тоа:

1. Изборна единица 39 — Сисак:  
кандидат **Кнебл инж. Фрањо**, од Загреб;
2. Изборна единица 115 — Гњилане:  
кандидат **Горѓевиќ Светозар**, од Приштина;
3. Изборна единица 120 — Урошевац:  
кандидат **Рамадани Јајун**, од Урошевац.

Бр. 110  
29 април 1965 година  
Белград

Сојузна изборна комисија

Секретар, **Мирко Гвозденовиќ, с. р.**  
Заменик претседател, **Владо Вуксановиќ, с. р.**



По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Законот за измени и дополненија на Законот за осигурителните заводи и заедниците на осигурувањето, кој е објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, се поткраднале долу наведените грешки, та се дава

### ИСПРАВКА

#### НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ЗАВОДИ И ЗАЕДНИЦИТЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО

Во членот 9 став 3 наместо зборот: „осигурениците“ треба да стои: „осигурувањето“.

Во членот 38 наместо зборовите во заграда: „чл. 8, 16 и 23“ треба да стои: „чл. 10, 18 и 26“.

Од Законодавно-правната комисија на Сојузната скупштина, Белград, 20 април 1965 година.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Законот за задолжително осигурување имот и лица, кој е објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65, се поткраднале долу наведените грешки, та се дава

### ИСПРАВКА

#### НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ИМОТ И ЛИЦА

Во членот 8 став 1 во точката 12 наместо зборовите: „друга пловидба“ треба да стои: „долга пловидба“.

Во членот 8 став 3 по зборовите: „оперативни брегови“ треба да се додадат запирка и испуштениот збор: „лукобрани“, а по зборовите: „оперативни површини во“ треба да се додадат зборовите: „луки и“.

Од Законодавно-правната комисија на Сојузната скупштина, Белград, 20 април 1965 година.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Основниот закон за премерот и катастарот на земјиштето, кој е објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65, се поткраднале долу наведените грешки, та се дава

### ИСПРАВКА

#### НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ПРЕМЕРОТ И КАТАСТАРОТ НА ЗЕМЈИШТЕТО

Во членот 11 во четвртиот ред наместо зборот: „преведувачата“ треба да стои: „спроведувањата“. Во петтиот ред наместо зборот: „премери“ треба да стои: „промени“.

Во членот 12 став 1 наместо зборовите: „за промените“ треба да стои: „промените“.

Од Законодавно-правната комисија на Сојузната скупштина, Белград, 20 април 1965 година.

4

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Законот за измени и дополненија на Законот за Југословенската лотарија, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65, се поткраднала долу наведената грешка, та се дава

### ИСПРАВКА

#### НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ЛОТАРИЈА

Во членот 5 во ставот 1 во првиот ред наместо бројот: „13“ треба да стои бројот: „23“.

Од Законодавно-правната комисија на Сојузната скупштина, Белград, 21 април 1965 година.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Основниот закон за претпријатијата, кој е објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/65, се поткраднале грешки, та се дава

### ИСПРАВКА

#### НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА

1. Во членот 35 став 2 во првиот ред наместо зборовите: „Фабриците и погоните“ треба да стои: „Фабриците, погоните и работните единици“, во петтиот и шестиот ред наместо зборовите: „Фабрики односно погони“ треба да стои: „фабрики, погони односно работни единици“, а во шестиот ред наместо зборовите: „фабриката односно погонот“ треба да стои: „фабриката, погонот односно работната единица“.

Во третиот став од истиот член по зборот: „предвиди“ треба да се додаде зборот: „само“.

2. Во членот 48 став 2 се бришат зборовите: „издвојување дел од составот на претпријатие“.

3. Во членот 77 став 4 наместо зборовите: „општ акт“ треба да стои: „општи акти“.

4. Во членот 84 став 4 по зборот: „изборот,“ треба да се додадат зборовите: „општинското собрание ќе определи повторно присилна управа а“.

5. Во членот 153 став 7 по зборот: „изборот,“ треба да се додадат зборовите: „општинското собрание ќе определи повторно присилна управа а“.

6. Во членот 199 став 3 наместо зборовите: „ставот 1“ треба да стои: „ставот 2“.

7. Во членот 227 став 3 во третиот ред пред зборовите: „во случајот“ треба да се додаде зборот: „а“.

Од Законодавно-правната комисија на Сојузната скупштина, Белград, 22 април 1965 година.

## РЕШЕЊА

Врз основа на членот 46 од Законот за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/65), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

Се разрешува од должноста потсекретар во Секретаријатот за законодавство и организација на Сојузниот извршен совет др Никола Балог, поради одење на друга должност.

Б. бр. 95  
16 април 1965 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 43 став 3 од Законот за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/65), Сојузниот извршен совет донесува

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СЕКРЕТАР ЗА СОЈУЗНИОТ**  
**БУЏЕТ И ОПШТИ РАБОТИ ВО СОЈУЗНИОТ**  
**ИЗВРШЕН СОВЕТ**

За секретар за сојузен буџет и општи работи во Сојузниот извршен совет се назначува Вуксан Љумовиќ, досегашен потсекретар во поранешниот Сојузен секретаријат за буџет и организација на управата.

Б. бр. 96  
16 април 1965 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
**Петар Стамболиќ, с. р.**

Врз основа на членот 43 став 3 од Законот за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/65), Сојузниот извршен совет донесува

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СЕКРЕТАР ЗА ЗАКОНОДАВ-**  
**СТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА ВО СОЈУЗНИОТ**  
**ИЗВРШЕН СОВЕТ**

За секретар за законодавство и организација во Сојузниот извршен совет се назначува Миленко Канѓра, досегашен секретар на Сојузната скупштина.

Б. бр. 98  
23 април 1965 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
**Петар Стамболиќ, с. р.**

Врз основа на членот 46 од Законот за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/65), Сојузниот извршен совет донесува

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СЕКРЕ-**  
**ТАРИЈАТОТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО И ОРГАНИ-**  
**ЗАЦИЈА НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ**

За потсекретар во Секретаријатот за законодавство и организација на Сојузниот извршен совет се назначува Милан Михајловиќ, досегашен по-

мошник секретар во поранешниот Сојузен секретаријат за општи стопански работи.

Б. бр. 97  
16 април 1965 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
**Петар Стамболиќ, с. р.**

Врз основа на членот 46 од Законот за сојузната управа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/65), Сојузниот извршен совет донесува

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР ВО СОЈУЗНИОТ**  
**ЗАВОД ЗА СТОПАНСКО ПЛАНИРАЊЕ**

За директор во Сојузниот завод за стопанско планирање се назначува Јоже Закоњшек, директор на Републичкиот завод за стопанско планирање на СР Словенија.

Б. бр. 86  
7 април 1965 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
**Петар Стамболиќ, с. р.**

Врз основа на членот 46 од Законот за сојузната управа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/65), Сојузниот извршен совет донесува

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР ВО СОЈУЗНИОТ**  
**ЗАВОД ЗА СТОПАНСКО ПЛАНИРАЊЕ**

За директор во Сојузниот завод за стопанско планирање се назначува Душан Анакиоски, заменик директор на Републичкиот завод за стопанско планирање на СР Македонија.

Б. бр. 87  
7 април 1965 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
**Петар Стамболиќ, с. р.**

Врз основа на членот 46 од Законот за сојузната управа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/65), Сојузниот извршен совет донесува

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР ВО СОЈУЗНИОТ**  
**ЗАВОД ЗА СТОПАНСКО ПЛАНИРАЊЕ**

За директор во Сојузниот завод за стопанско планирање се назначува Михајло Вуковиќ, помош-

ник секретар во досегашниот Сојузен секретаријат за општи стопански работи.

Б. бр. 88

7 април 1965 година

Белград

**Сојузен извршен совет**

Претседател,  
**Петар Стамболиќ, с. р.**

Врз основа на членот 46 од Законот за сојузната управа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/65), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР ВО СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СТОПАНСКО ПЛАНИРАЊЕ

За директор во Сојузниот завод за стопанско планирање се назначува Вуко Меденица, досегашен советник на генералниот директор на Сојузниот завод за стопанско планирање.

Б. бр. 89

7 април 1965 година

Белград

**Сојузен извршен совет**

Претседател,  
**Петар Стамболиќ, с. р.**

Врз основа на членот 46 од Законот за сојузната управа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/65), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР ВО СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СТОПАНСКО ПЛАНИРАЊЕ

За помошник генерален директор во Сојузниот завод за стопанско планирање се назначува Брана Шекариќ, досегашен секретар на истиот Завод.

Б. бр. 90

7 април 1965 година

Белград

**Сојузен извршен совет**

Претседател,  
**Петар Стамболиќ, с. р.**

Врз основа на членот 46 од Законот за сојузната управа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/65), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР ВО СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СТОПАНСКО ПЛАНИРАЊЕ

За директор во Сојузниот завод за стопанско планирање се назначува Берислав Шефер, досега-

шен советник на генералниот директор на Сојузниот завод за стопанско планирање.

Со ова се заменува решението на Сојузниот извршен совет Б бр. 47 од 22 III 1965 година.

Б бр 94

7 април 1965 година

Белград

**Сојузен извршен совет**

Претседател,  
**Петар Стамболиќ, с. р.**

## ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ

### СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

„Службени лист Социјалистичке Републике Босне и Херцеговине“ во бројот 1 од 18 јануари 1965 година не објавува правни прописи.

Во бројот 2 од 23 јануари 1965 година објавува:

**Упатство** за измена и дополнување на Упатството за полагање стручни и дополнителни испити за звањата воспитувач, учител, стручен учител, наставник и професор на средни училишта;

**Одлука** за височината на придонесот во 1965 година за здравствено осигурување на членови на потесно семејство на Југословенски државјани кои во странство стапиле во работен однос по основот на меѓународен договор или по одобрение од надлежниот орган, а не се осигурени според Законот за здравственото осигурување;

**Одлука** за основните стопи на придонесите во 1965 година за инвалидско и пензиско осигурување, додаток на деца и запослување работници — југословенски државјани кои врз основа на меѓународен договор или по одобрение од надлежните органи стапиле во странство во работен однос, во земја со која СФР Југославија нема склучено договор за социјално осигурување, а се осигурени според југословенските прописи за социјалното осигурување;

**Одлука** за пресметување и плаќање на придонесот за здравствената заштита на уживателите на пензии за 1965 година;

**Измени** во пречистениот список на постојаните судски толкувачи.

### СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ во бројот 44 од 31 декември 1964 година објавува:

**Закон** за престанок на важењето на Законот за постапката за поправка на објекти од општествен стандард оштетени од земјотресот во Скопје;

**Одлука** за привремено финансирање на потребите на Социјалистичка Република Македонија за периодот јануари—март 1965 година;

**Одлука** за именување членови на Републичка изборна комисија за спроведување на изборите за пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија;

**Одлука** за именување членови на Републичка изборна комисија за избор на одборници на општинските собранија;

**Резолуција** за изготвување Општествен план на Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1964—1970 година;

**Препорака** за порационално искористување на пасиштата;

**Препорака** за отстранување причините за воспитната запуштеност на децата и младината и сузбивање на малолетниот криминал;

**Одлука** за овластување на општинските собранија да ги пропишуваат количините на ракија кои се ослободуваат од плаќање данок на промет;

**Решение** за изменување на Решението за укинување на вишите економски школи во Тетово и Куманово;

**Решение** за разрешување и назначување директор на Институтот за национална историја во Скопје;

**Решение** за разрешување на директорот на Институтот за фолклор во Скопје;

**Решение** за назначување вршител на должноста директор на Институтот за фолклор во Скопје;

**Решение** за разрешување на управителот на Специјалната болница за белодробна туберкулоза во с. Јасеново, Титовелешка околина и за назначување вршител на должноста управител;

**Решение** за разрешување и именување член на Републичката арбитражна комисија;

**Решение** за именување претседател и членови на Републичката комисија за преглед на филмови;

**Одлука** за изменување и дополнување на Одлуката за условите и начинот под кои ќе се даваат кредити од средствата предвидени во член 10 од Законот за насочување и употреба на средствата на Републиката

Во бројот 1 од 14 јануари 1965 година објавува:

**Уредба** за условите и начинот на користењето на патничките автомобили во општествена сопственост за службени потреби на републичките државни органи;

**Одлука** за одредување бројот на судиите на општинските судови во Социјалистичката Република Македонија.

Во бројот 2 од 25 јануари 1965 година објавува:

**Уставен закон** за измени на Уставот на Социјалистичка република Македонија;

**Закон** за изменување и дополнување на Уставниот закон за спроведување на Уставот на Социјалистичка Република Македонија;

**Закон** за подрачјата на општините во Социјалистичка Република Македонија;

**Закон** за изменување и дополнување на Законот за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија;

**Закон** за изменување и дополнување на Законот за избор на одборници на општинските и околските собранија.

#### СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„Службен гласник на Социјалистичка Република Србија во бројот 43 од 18 декември 1964 година објавува:

**Одлука** за условите под кои од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд ќе се кредитираат пречекорувањата во трошоците на инвестиционата изградба;

**Одлука** за доделување новогодишна награда на службениците и работниците на републичките државни органи;

**Одлука** за најмалиот износ на надоместокот на трошоците за исхрана и сместување на осигурените

лица за време на патување и престој во друго место во врска со остварувањето здравствена заштита;

**Одлука** за најмалиот износ на надоместокот на трошоците за закоп на осигурено лице.

#### СОДРЖИНА:

|                                                                                                                                                                                                                                                                     | Страна |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 390. Указ за прогласување на Законот за дополнение на Законот за стопанско-планските мерки во 1965 година — — — —                                                                                                                                                   | 901    |
| Закон за дополнение на Законот за стопанско-планските мерки во 1965 година                                                                                                                                                                                          | 901    |
| 391. Указ за прогласување на Законот за дополнение на Законот за нормите на амортизацијата на основните средства на стопанските организации — — — —                                                                                                                 | 901    |
| Закон за дополнение на Законот за нормите на амортизацијата на основните средства на стопанските организации —                                                                                                                                                      | 901    |
| 392. Указ за прогласување на Законот за прогласување на деветти мај — Денот на победата за државен празник — — — —                                                                                                                                                  | 902    |
| Закон за прогласување на деветти мај — Денот на победата за државен празник                                                                                                                                                                                         | 902    |
| 393. Одлука за разрешување и именување сојузни функционери — — — —                                                                                                                                                                                                  | 902    |
| 394. Одлука за именување заменик претседател на Сојузниот совет за координација на научните дејности — — — —                                                                                                                                                        | 902    |
| 395. Одлука за разрешување на судија на Врховниот суд на Југославија — — —                                                                                                                                                                                          | 902    |
| 396. Одлука за разрешување и именување секретар на Сојузната скупштина — —                                                                                                                                                                                          | 903    |
| 397. Одлука за утврдување на процентите за распределба на приходот на Југословенската лотарија — — — —                                                                                                                                                              | 903    |
| 398. Правилник за доделување Тринаесеттомајски награди — — — —                                                                                                                                                                                                      | 903    |
| 399. Наредба за измени на Наредбата за височината на износот на странска валута од кој не се плаќа придонес од личниот доход од работен однос — — — —                                                                                                               | 904    |
| 400. Упатство за поблиските услови и начинот на користење на средствата од сојузниот буџет за 1965 година за геолошко-рударски истражни работи — — — —                                                                                                              | 904    |
| 401. Упатство за царинскиот надзор над стоките во консигнационен лагер и за царинењето на таквите стоки — — —                                                                                                                                                       | 906    |
| 402. Објава на Сојузната изборна комисија на имињата на кандидатите за пратеници за Сојузниот собор на Сојузната скупштина избрани на дополнителните и повторните избори во општинските собранија, како и изборните единици во кои тие кандидати се избрани — — — — | 908    |
| Исправка на Законот за измени и дополненија на Законот за осигурителните заводи и заедниците на осигурувањето —                                                                                                                                                     | 909    |
| Исправка на Законот за задолжително осигурување имот и лица — — — —                                                                                                                                                                                                 | 909    |
| Исправка на Основниот закон за премерот и катастарот на земјиштето — —                                                                                                                                                                                              | 909    |
| Исправка на Законот за измени и дополненија на Законот за Југословенската лотарија — — — —                                                                                                                                                                          | 909    |
| Исправка на Основниот закон за претпријатјата — — — —                                                                                                                                                                                                               | 909    |

Издава Новинска установа „Службен лист на СФРЈ“, Белград, Јована Ристиќа 1, Пошт. факс 226.

— Директор и одговорен уредник Љубодраг Гурик, Улица Јована Ристиќа бр. 1. —

Печат на Белградскиот графички завод, Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17